

Во согласност со член 46-а од Статутот на Банката и член 400-а од Законот за трговските друштва, \_\_\_\_\_, со сите акции издадени од ТТК Банка АД Скопје коишто се во сопственост на \_\_\_\_\_ со ЕМБС \_\_\_\_\_ на денот на одржувањето на седницата на Собранието на акционери закажана за ден 5.4.2022 година, по точките од дневниот ред, одлуките и материјалите објавени на ден 4.3.2022 година за Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје, гласа на следниот начин:

- Избор на претседавач на Собранието; \_\_\_\_\_
- Усвојување на записникот од XXXVI седница на Собрание на акционери на Банката одржана на ден 15.4.2021 година; \_\_\_\_\_
- Разгледување Годишен извештај за работењето на ТТК Банка АД Скопје во 2021 година и Мислење по истиот од Надзорниот одбор, со Предлог - одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето; \_\_\_\_\_
- Разгледување Финансиски извештаи на ТТК Банка АД Скопје за 2021 година ревидирани од Друштвото за ревизија „Мур Стивенс“ ДОО Скопје и Мислењето за извештаите од Надзорниот одбор, со Предлог - одлука за усвојување на извештаите и Мислењето; \_\_\_\_\_
- Разгледување Годишна сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2021 година, со Предлог - одлука за усвојување; \_\_\_\_\_
- Разгледување Предлог - одлука за употреба и распоредување на нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2021 година; \_\_\_\_\_
- Разгледување Предлог - одлука за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2021 година (дивиденден календар); \_\_\_\_\_
- Разгледување Годишен извештај на работењето на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје во 2021 година, со Предлог - одлука за усвојување; \_\_\_\_\_
- Разгледување Предлог - одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје. \_\_\_\_\_

Датум

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
/име и презиме и потпис на законскиот  
застапник на правното лице и печат на  
правното лице/  
\_\_\_\_\_

\*Во образецот се внесува начинот на гласање односно „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВОЗДРЖАН“/